



ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Сектор за урбанизам и градежно земјиште
Бр. 28/3-1977-11 од 27.04.2023 год.

Во врска со предметот бр.28-3/1977 од 27.04.2023 година кој се однесува на оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија ја даваме следната:

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА

- Според Изводот од план со бр. 207/2023 од ДУП Маџари - Хиподром, Општина Гази Баба-Скопје, (донасен со Одлука на Совет на Општина Гази Баба бр.07-293/3 од 29.02.2008 год.) издаден од Општина Гази Баба под бр. 28-3/1104-14 од 24.03.2023 год. формирана е ГП 4.36, КП 2142/103 КО Маџари, со намена домување во станбени куќи - А1.

Согласно Одлука за утврдување на зони на градежно земјиште по подрачјето на Општина Гази Баба за спроведување на постапки согласно Законот за градежно земјиште (Службен гласник на Општина Гази Баба бр. 3/2012) подрачјето е вонцентрално.

- Геодетскиот елaborат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци со бр.0801-262/3/23 од 24.04.2023 година изработен од ГЕО ПОИНТ ДООЕЛ Скопје е изработен согласно Изводот од план со бр.207/2023 за ГП 4.36, КП 2142/103 КО Маџари, издаден од Општина Гази Баба под арх. бр.28-3/1104-14 од 24.03.2023 год.
- Податоците за градежната парцела во списокот на податоците за формирање на градежна парцела во Геодетскиот елaborат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци со бр. 0801-262/3/23 од 24.04.2023 година изработен од ГЕО ПОИНТ ДООЕЛ Скопје, се во согласност со графички прилог- скица за извршено споредување.

Констатација:

Од урбанистички аспект не постојат пречки за оттуѓување на предметното градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија.

Комисија:

Катерина Велков, диа
Бојана Огњеновска, диа
Сања Нешовска, дги





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Одделение за спроведување на урбанистички планови
Бр. 28-3/1104-14 од 24.03.2023 година
С К О П Ј Е

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ 207/2023

ДУП: Детален Урбанистички План Маџари - Хиподром, Општина Гази Баба - Скопје
(назив на планот и плански период)

УП за село: _____
(назив на планот и плански период)

УП вон нас. Место: _____
(назив на планот и плански период)

Одлука бр:07-293/3 од 29.01.2008
(брой и датум на Одлуката со која е донесен планот)

Намена на градба: домув.во.станб.куќи-А1

Ул.: "7" бр.: _____

КО Маџари,
(катастарска општина) КП 2142/103
ДЛ 243 (брой на катастарска парцела)
M 1:1000 (детален лист) (размер)

ИЗВОДОТ ЗА Блок 4, Број на парцела 4.36

(една или повеќе градежни парцели/катастарска парцела во катастарска општина/блок/четврт/урбана единица/цел плански опфат)

СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИДЕЛ
 - Заверена копија од синтезен план во идентична форма со границата на планскиот опфат за кој се однесува барањето со:
 - легенда
 - табела со нумерички показатели
 - По потреба и заверена копија од други графички прилози со легенда:
2. ТЕКСТУАЛЕНДЕЛ
 - Заверена копија од: општите и посебните услови за градење, параметри за споредување на планот, мерки за заштита на културното наследство, на природата и животната средина, мерки за заштита и спасување. Мерки за движење на хендикепирани лица идр.
 - По потреба и заверена копија од други услови
3. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈАНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ
 - план на намена на земјиштето и градбите, регулационен план и план на површините за градење, план на зеленило
 - Сообраќаен и нивелацијски план
 - Инфраструктурен план

ИЗГОТВИЛ:

Снежана Зарева диа




ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
Раководител на сектор за урбанизам и градежно земјиште
Александар Јанакиески



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Класа на намена	Компабилна класа на намена	Максимална катност	Максимална висина	Потребен број на паркинг места
домув.во.станб.куќи-A1		П+2	10.20	4
Површина за градба (м2)	Бруто развиена (м2)	Површина (м2)	Коефициент на искористеност	Процент на изграденост
154	462	294	1,57	52

Синтезна - мапа





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Синтезна инфраструктура - легенда

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

ГРАНИЦА НА БЛОК

ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА



1.х

НУМЕРАЦИЈА НА БЛОК

НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ




ГЛ

ПОВРШНИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ГРАДБИТЕ
ОГРАНИЧЕНА СО ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА



ПОСТОЈНА ГРАДБА



РЛ

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

Н

МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ГРАДБИТЕ


НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ

ДОМУВАЊЕ



А

ДОМУВАЊЕ -А(А2домување во згради)




А

ДОМУВАЊЕ -А(А1дом .во станб .куќи)



Б

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ-Б
Б1-мали ком. и деловни дејности,Б2-големи трговски
единици(супер маркет и др.)



В

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ- В(В1-образование, В2-
социал. институција ,В5-верски обј.-црква)

иц

ЛОКАЛЕН ЦЕНТАР

о

ФОНТАНА

с


СПОМЕНИК



Г


СЕРВИСИ-Г3

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА -Д



Д

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО - Д2



Д

ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО - Д1

11. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

- 11.1. При изработка, донесување и спроведување на урбанистичкиот план треба да се применува законската регулатива за урбанистичко планирање како и општите услови кои се составен дел на овој план.
- 11.2. Граница на **планскиот опфат** е планска одредба која е уредена со урбанистички план дефиниран на графички и текстуален начин.
- 11.3. **Градежна парцела** се состои од една или повеќе катастарски парцели или делови од катастарски парцели при што сите сопственици на катастарските парцели и делови од катастарските парцели во рамките на градежната парцела преставуваат единствен носител на правото на градење.
- 11.4. **Намена на земјиштето** е дефинирано со системот на класи на намени со кој се врши класификација на дејностите и активностите во рамките на планскиот опфат.
- 11.5. **Градежна линија** е планска одредба која преставува граница на површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која градбата може да се гради.
- 11.6. **Површина за градење** е планска одредба со која во урбанистички план се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење на градбите.

Површината за градење е дефинирана во рамки на една градежна парцела и не може да се протега низ две или повеќе парцели. Континуитетот на површината за градење низ две или повеќе градежни парцели во урбанистичкото планирање се добива како збир од поединечни површини за градење чиишто граници се совпаѓаат со границите на градежните парцели со што се обезбедува калканско спојување на соседните градби во низа уличен фронт и слично.

Во една градежна парцела по правило има една површина за градење во која може да се гради само една градба. Комплексните градби составени од повеќе површини за градење во една градежна парцела по правило се уредуваат со урбанистички проект од член 50 став 1 од Законот како разработка на површината за градење уредена во урбанистички план.

- 11.7. **Семејно домување во станбени куки (A1)**. Новопланираните објекти се со висина 10,20 м. Растојанието помеѓу површините за градење и границите на градежната парцела е во согласност со член 40 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, бр. 78/06).
- 11.8. **Семејно домување во станбени згради (A2)** за новопланирани објекти е со висина 25,20 м. Растојанието помеѓу површините за градење и границите на градежната парцела е во согласност со член 40 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, бр. 78/06). Во оваа намена може да егзистира компатибилна класа на намена Б1.

11.9. **Максимална височина на градбите за домување**, е добиена согласно параметрите дадени во Правилникот. Најмалата спратна височина со која се пресметува бројот на спратови, мерено од плача до плача, за домување е земено 3,0 м.

11.10. Максималната височина на слеме е до 4,50 метри над завршниот венец на градбата

11.11. Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот може да отстапуваат други делови на градбите во планскиот опфат:

- кули, покривни баџи, стакларници и издадени покривни елементи;
- оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикални комуникации и сите техничко-технолошки инсталации, и
- сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обзидува или оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над дозволената силуета на покривот.

11.12. **Процент на изграденост на земјиштето (Р)** е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со градба.

Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен во процент.

Во површината под градба се подразбира површината ограничена со надворешните сидови и столбови на градбата во висина на приземната плача без надворешните тераси, скали, рампи, патеки и друго.

11.13. **Коефициент на искористеност (К) на земјиштето** е урбанистичка величина која го покажува интензитетот на изграденост на граджното земјиште.

Коефициент на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите изградени спратови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен со рационален број до две децимали. Под вкупна изградена површина се сметаат површините на сите надземни етажи.

Параметрите во однос на процентот на изграденост, како и на коефициентот на искористување на земјиштето се во рамките на предвидените со правилникот (Службен весник на РМ, бр. 78/06) и се дадени во табелата во синтезниот графички прилог за секоја градежна парцела одделно.

11.14. За определувањето на потребниот број на паркинг места според намената на земјиштето и градбите и нивната големина, кој ќе се утврди во урбанистичкиот план како планска одредба односно услов за градење, служат нормативите од член 59 од Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови (Сл.весник на РМ, бр. 78/06).

11.15. Димензионирањето на групните паркиралишта се врши на тој начин што на вкупниот број паркинг места се планираат минимум 3% паркинг места за инвалиди. На паркиралишта со помалку од 20 места се предвидува минимум едно паркинг место за инвалиди.

Паркинг местото за инвалиди е со минимални димензии од 3,50/5,50 м и се лоцира и видно се обележува најблиску до влезот на градбата и до пешачката површина.

11.16. При изградба на нови објекти и содржини во просторот се применуваат мерките за спречување на бариери во просторот односно се овозможува непречено движење на хендикепираните особи особено во делот на достапноста до јавните објекти.

11.17. Површините за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки, плоштади и плоштатки, секаде каде што тоа карактеристиките на теренот го дозволуваат, мора да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со подложен наклон од најмногу 8,33 %.

11.18. При реализација на планот, односно издавање на локации да се обрне внимание на постојаната водоводна цевка Ø 250 mm.

11.19. Рекламите и огласите не смеат да му пречат на нормалното одвидање на сообраќајот, да му штетат или да го менуваат изгледот на архитектонските објекти и групации ниту да пречат на објектите поставени во јавен интерес како јавно осветлување, градски часовници, табли со имиња на улиците и сл.

11.20. **Процентот на оззеленетост** во рамките на градежната парцела претставува однос помеѓу површината на градежното земјиште наменето за зеленило и вкупната површина на градежното земјиште изразено во проценти.

Процентот на оззеленетост во рамките на градежните парцели минимум е потребно да изнесува 5 - 10 %.

Оваа планска одредба станува составен дел на условите за градба.

11.21. Сметот ќе се одлага во заеднички контејнери лоцирани на погодни места во рамките на планскиот опфат.

11.22. Локациите на заедничките контејнери и нивниот број ги определува со посебна одлука органот на управата на Општината. Локациите мораат да бидат достапни за возилата за подигање на контејнерите и уредени во согла сност со оној што ќе го евакуира џубрето во регионална односно општинска депонија.

11.23. При примена на планските решенија на Деталниот урбанистички план за Детален урбанистички план за “Маџари-Хиподром”-Скопје, Нацрт план за тоа што не е регулирано со општите услови за изградба се применуваат стандардите и нормативите утврдени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, бр. 78/06).

Блок 4

Класа на намена:

A1 – семејно домување во станбени куки

Градежни парцели:

Дефинирање на новооформени градежни парцели.

Природа на зафаќање:

Се планираат нови градежни зафати.

Зеленилото:

Зеленилото се предвидува во скlop на градежните парцели со процент на оззеленување минимум 5 - 10 %.

Паркирање:

Паркирањето е предвидено во скlop на градежните парцели во површината за градба, со пристап од станбени улици, дефинирано според Правилникот (Службен весник на РМ, бр. 78/06 чл.59).

Г5 – инфраструктура

- коридор на гасовод.

Напомена:

Подеталните податоци на намените се презентирани во делот на нумеричките показатели (табела 10).



МАЏАРИ-ХИПОДРОМ


БЛОК 4 П = 22722 м² = 2.27 ха

број на парцела	планиран развој		процент на изграденост	изградена површина	коффициент на искористен.	намена на земјиште	максимална висина на градба/брз на катови	паркирање во парцела	паркирање во јавен паркинг
	пovршина на градежна парцела	пovршина под градба							
	M2	M2	%	M2	K		M*	брз	брз
4.1	272	129	47	387	1,42	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.2	272	129	47	387	1,42	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.3	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.4	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.5	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.6	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.7	301	161	53	483	1,60	домув.ес станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.8	301	161	53	483	1,60	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.9	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.10	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.11	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.12	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.13	272	129	47	387	1,42	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.14	272	129	47	387	1,42	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.15	351	119	34	357	1,02	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.16	404	154	38	462	1,14	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.17	429	138	32	414	0,97	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.18	390	138	35	414	1,06	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.19	353	124	35	372	1,05	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.20	301	161	53	483	1,60	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.21	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.22	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.23	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.24	301	161	53	483	1,60	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.25	301	161	53	483	1,60	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.26	276	104	38	312	1,13	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.27	276	104	38	312	1,13	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.28	270	99	37	297	1,10	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.29	294	154	52	462	1,57	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.30	294	99	34	297	1,01	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.31	382	132	35	396	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.32	421	132	31	396	0,94	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.33	394	154	39	462	1,17	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.34	345	118	34	354	1,03	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.35	345	118	34	354	1,03	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.36	294	154	52	462	1,57	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.37	294	99	34	297	1,01	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.38	294	99	34	297	1,01	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.39	294	154	52	462	1,57	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.40	270	99	37	297	1,10	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.41	276	109	39	327	1,18	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.42	276	109	39	327	1,18	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.43	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.44	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.45	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.46	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.47	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.48	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.49	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.50	301	104	35	312	1,04	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.51	210	80	38	240	1,14	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.52	410	104	25	312	0,76	домув.во станб..куки А1	10.20 / П+2	4	
4.53	508					инф.коридор-гасовод-Г5			
	6060					сообраќајни површини			
Вкупно	22722	6191	27	18573	0,82				208



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Сообраќајна инфраструктура - мапа







РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Сообраќајна инфраструктура - легенда


МАГИСТРАЛНА УЛИЦА (БРЗА)
Бул."АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ"(АВТОПАТ Е-75)




МАГИСТРАЛНА УЛИЦА
ул."ПРОЛЕТНА ОФАНЗИВА"




СЕРВИСНИ УЛИЦИ
ул."НИКОЛА КИРОВ МАЈСКИ"




ул."1"



СТАНБЕНИ УЛИЦИ
ул."ЖАН ЖОРЕС" (1-1) и ул."5"




ул."ЖАН ЖОРЕС" (2-2), ул."ПЕХЧЕВСКА"
ул. "2", ул."3", ул. "4" и
ул."6" до ул."15" и пристапи "1", "2" и "3"





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Инфраструктурен план - карта



MAPA
Инфраструктурен план

Инфраструктурен план - легенда

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА



ВОДОВОД



ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА



АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПОСТОЈНИ ИНСТАЛАЦИИ Ø *

ПРЕДВИДЕНИ ИНСТАЛАЦИИ Ø

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА



ИНФРАСТРУКТУРЕН КОРИДОР 110кВ ДАЛНОВОД



ДАЛНОВОД 110 кВ



ТРАФОСТАНИЦА ПЛАНИРАНА 10/0.4кВ



ТРАФОСТАНИЦА ПОСТОЈНА 10/0.4кВ

ГАСИФИКАЦИЈА



ИНФРАСТРУКТУРЕН КОРИДОР ГАСОВОД
(газовод Ø 426мм)



ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ -Г.М.Р.С



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Телекомуникациска инфраструктура - мапа





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Телекомуникациска инфраструктура - легенда

ТЕЛЕКМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ОПТИЧКИ КАБЕЛ

НОВОПРОЕКТИРАНИ ПОДЗЕМНИ Т.Ф. КАБЛОВИ

ПОСТОЕЧКИ ПОДЗЕМНИ Т.Ф. КАБЛОВИ



ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ТК ОПРЕМА



ТК ОБЈЕКТ



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-106824/2023 од 05.06.2023 08:58:30



1105-106824/2023

ИМОТЕН ЛИСТ број: 66998 ИЗВОД
Катастарска општина: МАЦАРИ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред.бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	***	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		1/1	Стара катастарска евидентацијадел од КП.бр.395/1 ПЛ.бр.3797 КО Мацари (ГП/ДС). Извод од план бр. 28-3/1104-14 од 24.03.2023 година - Општина Гази Баба.	1113-3248/2023	31.03.2023 09:22:44

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Основен	дел	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сособственост / заедничка сопственост	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
				култура	класа				
2142	103		МАЦАРИ	гз	гнз	294	СОПСТВЕНОСТ	1113-3248/2023	31.03.2023 09:22:44

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
гз	Вештачки неплодни земјишта
гнз	Градежно неизградено земјиште
***	СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ

Тип	Опис
Извод	Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-106824/2023 од 05.06.2023 08:58:30



ИМОТЕН ЛИСТ број: 66998 ИЗВОД
Катастарска општина: МАЦАРИ

М.П.

Овластено лице:
Сања Јосифова

име и презиме, потпис





ГЕО ПОИНТ

Деловоден број : 0801-262/3/23

Датум: 24.04.2023 година

**ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ
ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ**

**НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ
Со идентификација на катастарска парцела
со увид на лице место без премерување
(за Г.П.4.36)
КО. Маџари**

Трговско друштво за геодетски работи
"ГЕО ПОИНТ" ДООЕЛ-Скопје

Заверил:

М.П.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Заверил:

М.П.

М-р Танаскоски Илија дипл.геод.инж.

Име, презиме и потпис на стручно лице од геодетска насока

Скопје Април 2023

Ул.Орце Николов бр.144/1-2; 1000 Скопје, Р.Македонија
Тел.02/3071-360; моб 071/387-567; моб 071/247-446
e-mail: geopoint@t.mk



ISO 9001

LL-C (Certification)



ISO 14001

LL-C (Certification)

С О Д Р Ж И Н А

1. Технички извештај
2. Скица од извршено споредување
3. Список на координати
4. Список на индикации за катастарски парцели
5. Список на податоци за формирање на градежна парцела

Прилози:

6. Катастарски план (.zip);
7. Урбанистичко техничка документација
8. Имотен лист;
9. Податоци во електронска форма.

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

По барање на Општина Гази Баба (налог број: 08-2622/1 од 05.04.2023 год. од Договор бр.26-1963/7 од 22.03.2023 год.) изработени се нумерички податоци со идентификација на катастарска парцела со увид на лице место без премерување за катастарска парцела 2142/103 запишана во ИЛ.66998 во КО.Маџари издаден на ден 18.04.2023 година, согласно приложен извод Бр. 28-3/1104-14 од 24.03.2023 год. издаден од Општина Гази Баба за Г.П.4.36.

На ден 11.04.2023 година е извршена идентификација на катастарската парцела со увид на лице место без премерување, согласно овој геодетски елаборат за нумерички податоци, и констатирано е дека нема промени на фактичката состојба на објекти во однос на катастарскиот план.

Предмет на работа е 1 новоформирана катастарска парцела која влегува во градежната парцела согласно налог број 08-2622/1 од 05.04.2023 год.

При изработка на овој геодетски елаборат користени се податоците добиени од АКН Скопје од ГКИСКО (2583_2142_103.ZIP) заведени под број 1109-5100/2023 од 18.04.2023 год.

Скопје, 24.04.2023 г.

Трговско друштво за геодетски работи
"ГЕО ПОИНТ" ДООЕЛ-Скопје


изготвил: Сања Трпевска дипл.геод.инж.

Катастарска општина: Маџари


СКИЦА ОД ИЗВРШЕНО СПОРЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

ОД КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН СО ПОДАТОЦИТЕ ОД ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН/УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Размер 1 : 1000



Размер 1 : 500



Координати на детални точки		
бр. точка	Y	X
1	7543152.62	4649984.64
2	7543163.62	4649984.67
3	7543166.62	4649984.68
4	7543166.56	4650005.67
5	7543152.56	4650005.64

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И УСЛУГИ
"ГЕО ПОИНТ" ДООЕЛ Скопје

КО. Маџари				СПИСОК НА ИНДИКАЦИИ ЗА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ																									
СТАРА СОСТОЈБА				НОВА СОСТОЈБА																									
Реден број	Број на имотен лист	Име, презиме/назив Адреса/седиште	Број на КП	Викано место/ улица		Катастарска култура			Катастарска култура		Површина во м ²			Дел на недвижност	Број на имотен лист	Име, презиме/назив Адреса/седиште	Број на КП	Викано место/ улица		Катастарска култура			Катастарска култура		Површина во м ²			Дел на недвижност	Заделешка
1	66998	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	2142/103	МАЏАРИ	Г3	ГН3		294	1/1	66998	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	2142/103	МАЏАРИ	Г3	ГН3	294	1/1	ВО г.п.4.36											
				ВКУПНО:				294						ВКУПНО:				294											

Изготвил :
Сања Трпевска дипл. геод.инж.

ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И УСЛУГИ
"ГЕО ПОИНТ" ДООЕЛ Скопје

Кат. Општина: Маџари					СПИСОК НА ПОДАТОЦИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА											
ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ					ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА											
Реден број	Презиме, татково име и име (за граѓански лица) Точно име на правното лице	Место на живеење седиште	Улица	Куќен број	Дел на недвижност	Број на имотен лист	Број на парцела		Број на планот Број на скица		Катастарска култура	Катастарска класа	Површина во м ²	Катастарски број на градежна парцела	Извод од ДУП во г.п.4.36	Забелешка
1	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА			1/1	66998	2142	103			гз	гнз	294	2142/103	бр. 28-3/1104-14 од 24.03.2023 година издаден од Општина Гази Баба		

Изготвил :
Сања Трпевска дипл. геод.инж.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1109-5100/2023 од 18.04.2023 14:11:02

Приемен штемпил



БАРАЊЕ

за издавање на податоци од ГКИСКО МАЦАРИ

Од ГЕО ПОИНТ, 6583806.

ЛОНДОНСКА 19, ____.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: _____ за КП број: _____, КО: _____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: _____.
3. Извод од катастарски план за КП број: _____, КО: _____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: _____, КО: _____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: _____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: _____.
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____, број на зграда_____,влез_____,кат_____,посебен дел од згради (стан/деловна просторија)_____, КО_____
9. Лист за предбележување на градба број: _____ на КП број: _____, КО _____.
10. Лист за предб. на инфраст. објект број: _____ на КП број: _____, КО _____.
11. Евидентен лист за згради и други објекти број: _____, КО: _____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: _____.
13. Лист за временни објекти број: _____, КО _____.
14. Пописен лист со незапишани права број: _____, КО: _____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: _____, КО: _____.
16. Координати на детална точка _____, КП: _____.
17. Фотокопија од етажна скица _____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: _____ од КЗ/КН, КО_____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20. Список индикации за КП број: _____, КО: _____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. _____.
22. Други податоци: КП: 2142/103.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномочено лице


Подносител на барањето

Дата 18.04.2023

ГЕО ПОИНТ

(име,презиме и потпис)

MakEdit
18-Apr-23 3:12:25 PM



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Одделение за спроведување на урбанистички планови
Бр. 28-3/1104-14 од 24.03.2023 година
СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ 207/2023

ДУП: Детален Урбанистички План Маџари -
Хиподром, Општина Гази Баба - Скопје

(назив на планот и плански период)

УП за село:

(назив на планот и плански период)

УП вон нас. Место:

(назив на планот и плански период)

Одлука бр: 07-293/3 од 29.01.2008
(брой и датум на Одлуката со која е донесен планот)

Намена на градба: домув.во.станб.куќи-А1

Ул.: "7" бр.:

КО Маџари,
(катастарска општина) КП 2142/103
ДЛ 243 (брой на катастарска парцела)
(детален лист) М 1:1000
(размер)

ИЗВОДОТ ЗА Блок 4, Број на парцела 4.36

(една или повеќе градежни парцели/катастарска парцела во катастарска општина/блок/четврт/урбана единица/цел плански опфат)

СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИДЕЛ

- Заверена копија од синтезен план во идентична форма со границата на планскиот опфат за кој се однесува барањето со:

- легенда
- табела со нумерички показатели
- По потреба и заверена копија од други графички прилози со легенда:

2. ТЕКСТУАЛЕНДЕЛ

- Заверена копија од: општите и посебните услови за градење, параметри за споредување на планот, мерки за заштита на културното наследство, на природата и животната средина, мерки за заштита и спасување. Мерки за движење на хендикепирани лица идр.

- По потреба и заверена копија од други услови

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈАНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ

- план на намена на земјиштето и градбите, регулативен план и план на површините за градење, план на зеленило
- Сообраќаен и нивелацијски план
- Инфраструктурен план

ИЗГОТВИЛ:

Снежана Зарева диа




ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
Раководител на сектор за урбанизам и градежно земјиште
Александар Јанакиески



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Класа на намена	Компабилна класа на намена	Максимална катност	Максимална висина	Потребен број на паркинг места
домув.во.станб.куќи-А1		П+2	10.20	4
Површина за градба (м2)	Бруто развиена (м2)	Површина (м2)	Коефициент на искористеност	Процент на изграденост
154	462	294	1,57	52

Синтезна - мапа



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-7518/1/2023 од 18.04.2023 14:17:50

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издавач: ELEKTRONSKI ShALTER
Издавач: Македонски телеком СА
Сервиски број: 5125 9d ae
Валиден до: 16.05.2023
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден
датум и час на потпишување: 18.04.2023 во 14:18:12



ИМОТЕН ЛИСТ број: 66998 ИЗВОД
Катастарска општина: МАЦАРИ

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	***	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		1/1	Стара катастарска евиденција- дел од КП бр. 395/1 ПЛ бр. 3797 КО Маџари (ГП/ДС). Извод од план бр. 28-3/1104-14 од 24.03.2023 година - Општина Гази Баба.	1113-3248/2023	31.03.2023 09:22:44

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сопсопственост / заседничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стария ел.систем	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
		култура	класа					
2142	103	МАЦАРИ	ГЗ	ГНЗ	294	СОПСТВЕНОСТ	1113-3248/2023	31.03.2023 09:22:44

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис	Опис
ГЗ	Вештачки неплодни земјишта	Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради
ГНЗ	Градежно неизградено земјиште	

СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН

ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-75181/2023 од 18.04.2023 14:17:50



1105-75181/2023

ИМОТЕН ЛИСТ број: 66998 ИЗВОД
Катастарска општина: МАЦАРИ



Овластено лице:
Илија Танаскоски

Иницијали / Изводиме, потпис

Скопје

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција:

5750652

Датум на валута

18.04.2023

Назив на налогодавач:

Илија Танаскоски

Орце Николов бр.144/1-2 Скопје - Центар

Трансакциска сметка на

Банка на налогодавач:

Даночен број или ЕМБС:

6583806

Повикување на број:

Цел на плаќање:

Издавање на податоци во дигитална форма

Назив на налогопримач:

НРБМ

Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

100-0000000-630-95

Банка на налогопримач:

АКН 5

Износ:

МКД

928

Уплатна сметка:

Сметка на буџетски корисник:

2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:

724116-20

преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:

18.04.2023

Место на плаќање:

Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА

664

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

0

ПРОВИЗИЈА

14

ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

250.00

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

928

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција:

5750721

Датум на валута

18.04.2023

Назив на налогодавач:

Илија Танаскоски

Орце Николов бр.144/1-2 Скопје - Центар

Трансакциска сметка на

Банка на налогодавач:

Даночен број или ЕМБС:

6583806

Повикување на број:

Цел на плаќање:

Имотен лист

Назив на налогопримач:

НРБМ

Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

100-0000000-630-95

Банка на налогопримач:

АКН 3

Износ:

МКД

215

Уплатна сметка:

Сметка на буџетски корисник:

2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:

724165-20

преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:

18.04.2023

Место на плаќање:

Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА

210

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

0

ПРОВИЗИЈА

5

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

215

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
 1107-2651/2023 од 11.04.2023 09:00:30

Податоци за сертификатот на овластеното лице
 Сертификатот е издаден на: Светлана Смилевска
 Издавач: KIBSTrust Issuing Osig CA G2
 Сериски број: dc67554f
 Валиден до: 01.10.2023
 Датум и час на потпишување: 11.04.2023 во 09:00:33
 Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



Врз основа на член 161 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/2019), Агенцијата за катастар на недвижности, Центар за катастар на недвижности Скопје по барање на по службена должност од податоците во катастарот на недвижности го издава следното

УВЕРЕНИЕ
ЗА ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ ЗАПИШУВАЊА
за КП број 2142/103 КО МАЦАРИ

Со излагањето на јавен увид на податоците, извршен 1938 година на начин и постапка регулирани со Закон за КО Маџари КП.395 нива 2-ра класа од 18680 м², нива 4-та класа со површина од 75052 м² и нива 5-та класа со површина од 11400 м², била евидентирана во ПЛ 59 на Жерајик Обрен.

Во 1948 година врз основа на наредба на ревизијата на катастарот Бр. 591/48 (сл.весник бр.8/48) КП 395 нива 2-ра класа со површина од 18680 м², нива 4-та класа со површина од 75052 м² и нива 5-та класа со површина од 11400 м², била евидентирана во ПЛ 175 на Општонароден имот на управување на Факултетско стопанство Вардар с.Трубарево.

Во 1979 година врз основа на Решение УП. Бр. 13-2026/78 од Собрание на Општина Гази Баба, КП 395 нива 2-ра класа со површина од 17900 м², нива 4-та класа со површина од 75052 м² и нива 5-та класа со површина од 11400 м² се евидентира во ПЛ 175 Факултетско Стопанство Вардар с. Трубарево.

Во 1993 година врз основа на член 5 од законот за изменување и дополнување на законот за градежно земјиште (сл.весник бр.21/91) КП 395 со непроменета површина се евидентира во ПЛ 175 на РМ-Факултетско Стопанство Вардар с.Трубарево.

Во 2004 година врз основа на Решение Бр. 01-4397/4/99 од Завод за Статистика и Решение Трг. Бр. 11020/98 од Основен Суд Скопје 1, нива 2-ра класа со површина од 18680 м², нива 4-та класа со површина од 75052 м² и нива 5-та класа со површина од 11400 м² се евидентира во ПЛ 175 на РМ-корисник АД за производство и промет на земјоделски и сточарски производи Факултетско Земјоделско Стопанство с.Трубарево.

Во 2008 година врз основа на Извод од план Бр. 27-964/186/08 од 23.02.2008 година од Општина Гази Баба, Копие од нумерички податоци Бр. 1104/1593/1/08 од 17.03.2008 година од Д.З.Г.Р., Извод од план Бр. 27-964/107 од 26.02.2008 година од Општина Гази Баба, Копие од нумерички податоци Бр. 1104/1591/1 од 18.03.2008 година од Д.З.Г.Р., Извод од план Бр. 27-964/187, Бр. 27-964/104 и Бр. 27-964/125, Копие од нумерички податоци Бр. 1104/1584 и Бр. 1104/1592/1/08 и Бр. 1104/1594/1/08 од Д.З.Г.Р., Решение УП. Бр. 1117/11153/08 и Бр. 1117/11535/08 од 07.10.2008 година од овој сектор и Дополнително Решение УП. Бр. 1117/11153/08 и Бр. 1117/11535/08 од 14.10.08 година од овој сектор, од КП 395 се оформува КП 395/1 нива 2-ра класа со површина од 17900 м², нива 4-та класа со површина од 67766 м² и нива 5-та класа со површина од 8997 м², се евидентира во нов ПЛ 3797 на Република Македонија.

Во 2010 година престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Маџари, установлен согласно Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите, а во примена стапува катастар на недвижности за КО Маџари, установлен согласно Законот за премер и запишување на правата на недвижностите.

При устројување на катастарот на недвижностите извршена е нова нумеријација за катастарските парцели, така што дел од КП 395/1 КО Маџари катастар на земјиште,



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1107-2651/2023 од 11.04.2023 09:00:30



настаната е КП 2142/103 за КО Маџари катастар на недвижности.

Во 2012 година врз основа на Предмет бр.1113-8409/2012 од овој сектор, (стара катастарска евиденција –дел од КП395/1 ПЛ бр.3797 КОМаџари (ГП/ДС) од КП2142/1 нива 1-ва класа со површина 110154м2, која како недвижност со неутврдено право била запишана во ИЛ678 со прибелешка „, предметот е неизложен,, се оформува КП2142/103 нива 1-ва класа со површина 294м2, и запишува во ИЛ66998 на Република Македонија со право на сопственост.

Во 2023 година врз основа на Предмет бр.1113-3248/2023 од овој сектор, со Извод од план бр.28-3/1104-14 од 24.03.2023 година-општина Гази Баба, КП2142/103 градежно неизградено земјиште со површина 294м2, била запишана во ИЛ66998 на Република Северна Македонија со право на сопственост.

Заклучно со 11.04.2023 година други промени за КП 2142/103 КО Маџари нема.

Овластено лице

М.П.

Светлана Смилевска

(име и презиме, потпис)





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр.Сл. од 09.05.2023 година
СКОПЈЕ

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Бр. 28-3/2078/3
10.05.2023 год.
СКОПЈЕ

ЗАПИСНИК

За увид на лице место и утврдување на степенот на уреденост на градежно земјиште

Согласно член 94 и 95 од Законот за градежно земјиште (Службен весник на Република Македонија бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.275/19), Комисија за утврдување на степен на уреденост на градежно земјиште во состав од :

1. м-р Благица Јованова - дипломиран геодетски инженер;
2. м-р Ана Горгиева - дипломиран геодетски инженер;
3. Александар Арсовски - геодетски техничар ;

на ден 08.05.2023 година изврши увид на лице место со цел да се утврди степен на уреденост на градежно земјиште кое претставува **ГП 4.36** која е составена од **КП 2142/103 КО Маџари**.

По извршениот увид на лице место, констатирано следното:

ГП 4.36 претставува градежно неизградено земјиште (сл.1), составена од КП 2142/103 КО Маџари, на која согласно Детален урбанистички план за Маџари-Хиподром (Одлука на Совет бр. 07-293/3 од 29.01.2008 1/08 од 04.02.2008 е предвидена изградба на објект со намена А1 –домување во станбени куќи.



Сл.бр.1

На лице место постои непречен пристап од некатегоризиран јавен пат кој согласно Детален урбанистички план за Маџари-Хиподром претставува дел од новопланирана улица 7 (сл.бр.3) .



Сл.бр.2



Сл.бр.3

До градежната парцела постои и приклучок за:

- Водоводна мрежа
- Електрична енергија
- Фекална канализација
- Постои нестандарто улично осветлување

По извршениот увид на лице место заради утврдување на степен на уреденост на градежно земјиште, согласно член 94 и 95 од Законот за градежно земјиште и согласно член 2 од Правилникот за степен на уредувањето на градежното земјиште со објекти од комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.Весник на Република Македонија бр.163/2016 и 72/18), Комисијата го утврди следното:

- Степенот на уреденост претставува **понизок степен на уреденост на градежното земјиште.**

Членови на комисија:

Благица Јованова
Ана Ѓорѓиева
Александар Арсевски

